

ОПШТИНА КАРПОШ
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Број: 11-2789/7
Датум: 18.09.2020
Скопје

Врз основа на член 35 а во врска со чен 51, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Карпош, го донесе следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна презентација и јавна анкета за **Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели со намена А1 – домување во станбени куќи, на КП 1727/1 и КП 1727/3, КО Нерези во Општ акт за село Горно Нерези, Општина Карпош**, ќе се одржи од 24.09.2020 година до 30.09.2020 година, секој работен ден, од 07.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Карпош (Барака 2- ул. Радика бр. 9).

Јавната презентација за **Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели со намена А1 – домување во станбени куќи, на КП 1727/1 и КП 1727/3, КО Нерези во Општ акт за село Горно Нерези, Општина Карпош** ќе се одржи на ден 25.09.2020 година во 13.00 часот, во просториите на Општина Карпош (Барака 2- ул. Радика бр. 9).

Со архитектонско-урбанистичкиот проект се врши формирање на нови градежни парцели во Општ Акт за село Горно Нерези, Општина Карпош донесен со одлука бр. 07-7312/1 од 27.10.2014г.. Ваквото решение е овозможено со член 51, став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18).

Анкетните листови за учество за Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош (Барака 2- ул. Радика бр. 9) и на системот Е-Урбанизам.

Соопштението за организирање на јавната презентација и јавната анкета, графичкиот приказ за Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели со намена А1 – домување во станбени куќи, на КП 1727/1 и КП 1727/3, КО Нерези во Општ акт за село Горно Нерези, Општина Карпош е и подетални информации за истиите ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош- www.karpos.gov.mk.

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица, можат да достават забелешки на анкетни листови во просториите на Општина Карпош (Барака 2- ул. Радика бр. 9) и во електронска форма преку информацискиот систем Е-Урбанизам, согласно член 35 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18).

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев